

1	Наслов на наставниот предмет	<b>МИКРОЕКОНОМИЈА</b>		
2	Код	МЕМИЕ		
3	Студиска програма	Математика		
4	Организатор на студиската програма	Институт за математика,		
5	Степен	Прв циклус академски студии		
6	Академска година/семестар	Изборен/ зимски	7	Број на ЕКТС кредити
				5
8	Наставник	Наставник од Економскиот факултет, УКИМ		
9	Предуслови за запишување на предметот	Основи на економијата		
10	Цели на предметната програма (компетенции): Наставата од овој предмет е замислена како логично продолжување на микроекономските знаења, стекнати од предметот Основи на економијата, а преку збогатување на веќе совладаниот категоријален пристап со аналитичките и временските аспекти на микроекономската проблематика. Со оглед на ваквата замисла предметот се експонира како Микроекономија - второ ниво. Во него се проучуваат два основни проблема - рамнотежата т.е. начинот на формирање на цените на поединечните стоки во различни пазарни состојби преку анализа на понудата и побарувачката и оптимумот т.е. однесувањето на потрошувачите и производителите во извесни и неизвесни состојби преку маргиналната анализа.			
11	Содржина на предметот: Однесувањето на фирмата во различни пазарни состојби. Воведни разгледувања. Однесување на портошувачот и побарувачката. Пазарна (парцијана) рамнотежа. Пазар на фактори на прозводство. Микроекономска политика. Пазарни неуспеси. Економика на благосостојба. Општа рамнотежа. Однесувањето на фирмата и понудата.			
12	Метод на учење: активно следење на предавањата, усвојување на материјалот со домашно учење и самостојни задачи, консултации			
13	Вкупен расположлив фонд на време	150 часа		
14	Распределба на расположливото време	седмично: 6 часа предавања, 0 часа вежби		
15	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава	90 часови
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	0 часа

<b>16</b>	Други форми на активности		16.1	Проектни задачи	0 часови	
			16.2	Самостојни задачи	0 часови	
			16.3	Домашно учење	60 часови	
<b>17</b>	Начини на оценување					
	17.1	Тестови			40 бодови	
	17.2	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)			бодови за 17.3	
	17.3	Активност и учество			10 бодови	
	17.4	Завршен испит			50 бодови	
<b>18</b>	Критериуми за оценување (бодови/оценка)		до 49 бода		5 (пет) (F)	
			Од 50 бода до 60 бода		6 (шест) (E)	
			од 61 -70 бода до бода		7 (седум) (D)	
			од 71 бода до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 бода до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 бода до 100 бода		10 (десет) (A)	
<b>19</b>	Услов за потпис и полагање на завршен испит		Услов за потпис 30% од поени на тестовите Услов за завршен испит 50% од поени на тестовите			
<b>20</b>	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски (и англиски по потреба)			
<b>21</b>	Метод на следење на квалитетот на наставата		Квалитет и квантитет на стекнатите знаења			
<b>22</b>	Литература					
	22.1	Задолжителна литература				
		ред. бр.	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1	Олга Градишка-Теменугова: Теорија и политика на цените (микроекономска теорија, анализа, апликација), универзитетски учебник, Економски факултет, Скопје, 2000			
		2	Хал Р. Варијан: Микроекономија – средно ниво, современ пристап (превод на македонски јазик), Табернакул, 2010			
	3	Edgar K. Browning and Mark Zupan: Microeconomics – Theory and Applications, 11th edition, J.Wiley & Sons, Inc., 2012				
	22.2	Дополнителна литература				
		ред. бр.	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1	David Besanko and Ronald Braeutigam: Microeconomics, 4th edition, J.Wiley & Sons, Inc., 2011			
		2	Walter Nicholson: Microeconomic theory – Basic principles and Extension. 9th edition, Thomson, 2005			